

# Како да го ресетирате вашиот претходно користен телефон со Android

Подгответе го вашиот телефон со Android за поставување со неколку едноставни чекори.

За да почнете да уживате во вашиот претходно користен телефон со Android, најпрво треба да извршите **Ресетирање**.

Ова ќе помогне претходно користениот телефон со Android да се употребува безбедно и го подготвува за поставување. Штом ќе го ресетирате вашиот телефон, водичот *Како да го поставите вашиот нов телефон со Android* ќе ви покаже како да го извршите поставувањето на претходно користениот телефон со Android.

## Што е претходно користен телефон?

Претходно користен телефон е оној што сте го добиле од некој член на семејството или од пријател. Тоа лице ќе треба да ви помогне да извршите неколку чекори во овој водич, па затоа, кога ќе бидете подготвени да почнете, обезбедете дека претходниот сопственик се наоѓа во близина.


Запомнете, постојат многу типови телефони со Android, и, и покрај тоа што работат на сличен начин, секој телефон функционира малку различно. Затоа, не грижете се ако некои од чекорите во овој водич не изгледаат исто како на екранот на вашиот телефон, вие сепак ќе можете да ги следите упатствата.

## Што е Ресетирање?

Со Ресетирањето на фабричките податоци, или пократко **Ресетирање**, се брише меморијата на телефонот, по што тој „ќе смета“ дека е сосема нов телефон. Се бришат апликациите, сметките и лозинките на претходниот сопственик, за да можете безбедно да го користите телефонот и да го подготвите за поставување.

Важно е да се ресетира само телефонот што е ваш, а не некој што сте го позајмиле.

Се разбира, ако во иднина планирате да му го дадете некому вашиот телефон, треба да го ресетирате за да ја заштитите безбедноста и приватноста.



Претходниот сопственик на вашиот телефон со Android ќе ви помогне со Ресетирањето

# Како да го ресетирате вашиот претходно користен телефон со Android

## Првите чекори

Пред да го ресетирате вашиот телефон со Android, тој треба да биде вклучен и батеријата да биде целосно полна.

Ако телефонот е вклучен, но екранот е црн, тогаш телефонот „спие“. За да го „разбудите“, притиснете го копчето **Вклучување/Исклучување** или копчето **Дома**.

Ако го гледате **Почетниот екран**, тогаш вашиот телефон со Android е веќе подготвен за поставување. Можете да го прескокнете остатокот од овој водич и да преминете во водичот *Како да го поставите вашиот нов телефон со Android* за да го завршите поставувањето на вашиот претходно користен телефон.

Ако на вашиот телефон со Android се прикажува екран за **Заклучување**, тогаш ќе треба да го ресетирате телефонот. Екранот за заклучување ги прикажува времето и датумот.

## Како да извршите ресетирање

За да го отворите екранот за **Заклучување**, ви треба ПИН на претходниот сопственик, па затоа, обезбедете дека тоа лице е подготвено да ви помогне со овој чекор. Без тој ПИН, нема да можете да го користите телефонот, ниту пак да го ресетирате!

Штом вашиот телефон ќе се ресетира целосно, ПИН-от на претходниот сопственик ќе се избрише, а вие ќе можете да создадете сопствен ПИН за да го заштитите телефонот и вашите информации.



Копче Вклучување/Исклучување


Копче Дома

Во зависност од вашиот телефон, притискањето на копчето Дома или на Вклучување/Исклучување, ќе го „разбуди“ телефонот



Екранот за Заклучување потврдува дека вашиот претходно користен телефон со Android треба да се ресетира

**Не смеете да споделувате ПИН-ови со други лица, а претходниот сопственик на вашиот телефон со Android треба да го внесе за вас неговиот ПИН на екранот за Заклучување.**




# Како да го ресетирате вашиот претходно користен телефон со Android

За да ја почнете постапката за ресетирање, следете ги следниве чекори.

1. Претходниот корисник треба да го внесе својот ПИН на екранот. Кога телефонот ќе се отклучи, ќе го видите Почетниот екран.
2. Поминете со прстот од долниот дел на екранот нагоре на Почетниот екран за да го прикажете екранот со Апликации. Ќе видите список со икони на апликации.
3. Допрете ја иконата на апликацијата Поставки за да го отворите менито со Поставки.
4. Допрете на Општо управување во списокот со опции во менито Поставки.
5. Во списокот со опции, најдете ја и допрете ја опцијата Ресетирај на екранот Општо управување.
6. Од списокот изберете ја опцијата Ресетирање на фабрички податоци.
7. Ќе се појави екран што ќе ви каже дека ако извршите ресетирање на телефонот, сè ќе се избрише. Прелистајте надолу по списокот и допрете на Ресетирај.
8. Побарајте од претходниот сопственик да го внесе повторно неговиот ПИН.
9. Телефонот ќе ве праша повторно дали навистина сакате да избришете сè. Допрете на Избриши сè за да продолжите.
10. Ако претходниот сопственик имал сметка кај производителот на телефонот, тој сега ќе треба да ја внесе лозинката за оваа сметка.
11. Допрете на Потврди и ресетирањето ќе почне.
12. Телефонот ќе се рестартира и ќе го прикажи симболот на роботот Android. Ресетирањето ќе потрае неколку моменти.
13. Кога ќе го видите екранот Старт, тоа значи дека успешно сте го ресетирале вашиот претходно користен телефон со Android.



Почетниот екран ќе се појави штом претходниот сопственик ќе го отклучи вашиот телефон со Android со неговиот ПИН



Екранот Старт ви покажува дека го ресетиравте вашиот претходно користен телефон со Android

Сега, кога е безбедно да го користите вашиот телефон, можете да преминете во водичот *Како да го поставите вашиот нов телефон со Android* и да го завршите поставувањето.